



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото кинговодство за претплата, посебни издања и огласи 608-3-291-2

Четврток, 3 декември 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 54

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 3,00 динари. — Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакција: Улица Јована Ристића бр 1 Пошта: Фах. 228 — Телефони: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934. Служба за претплата 51-732; Продажна служба 51-671

622.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНИКОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законикот за кривичната постапка, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 18 ноември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 25 ноември 1970 година.

ПР бр. 949

28 ноември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНИКОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законикот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/67) по членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Кривичната постапка се води на јазикот на народот и народноста на Југославија, согласно со Уставот односно со покраинскиот уставен закон или со друг пропис.“

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Обвинетиот, приватниот тужител, оштетениот, бранителот, сведокот или друго лице што учествува во кривичната постапка, ако е граѓанин на Југославија, има право да го употребува својот јазик и на својот јазик да се запознава со фактите. Ако кривичната постапка не се води на јазикот на тоа лице, судот ќе го поучи дека има право да користи толкувач, а во записникот ќе се забележи дека е поучено и неговата изјава по повод поуката.

Судот ќе обезбеди толкувач и на лице што не е граѓанин на Југославија, ако не го знае јазикот на кој се води постапката.“

Член 3

Членот 8 се менува и гласи:

„На лице што е неоправдано осудено или што е без основа лишено од слобода му припаѓа право на надоместок на штета што со тоа му е сторена.“

Член 4

Во членот 176 став 2 на крајот на точката 3 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 4, која гласи:

„4) ако е во прашање кривично дело за кое во законот е пропишана казната строг затвор во траење од најмалку пет години или потешка казна строг затвор, а поради начинот на извршувањето, последиците или други околности на делото е дојдено или би можело да дојде до такво вознемирување на граѓаните што заради непречено водење на кривичната постапка или безбедноста на луѓето е неопходно определување на притвор.“

Член 5

Во членот 177 ставот 5 се менува и гласи:

„Ако истражниот судија не се сложи со предлогот на јавниот обвинител за определување на притвор, ќе побара за тоа да одлучи советот на окржниот суд. Против решението на советот со кое се определува притвор притвореното лице може да изјави жалба, која не го задржува извршувањето на решението. Во поглед на предавањето на решението и изјавата на жалбата се применуваат одредбите на ст. 3 и 4 од овој член.“

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Во случаите од ст. 4 и 5 на овој член советот што одлучува за жалбата е должен да донесе одлука во рок од 48 часа.“

Член 6

Во членот 218 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако на сведокот му е определен толкувач (член 5) или ако сведокот е глув или нем, неговото сослушување се врши на начинот предвиден во членот 209 ст. 2 и 3 од овој законик.“

Член 7

Во членот 334 став 1 точка 3 по зборот: „задолжително“ се додаваат зборовите: „или ако на обвинетиот, на бранителот, на оштетениот како тужител или приватен тужител, спротивно на неговото барање, му е ускратено на главниот претрес да го употребува својот јазик (член 5 став 1) и на својот јазик да го следи текот на главниот претрес“.

Член 8

Називот на главата XXXII и чл. 500 до 505 се менуваат и гласат:

„Глава XXXII

Постапка за надоместување штета на лица неправдано осудени и неосновано лишени од слобода

Член 500

Право на надоместување штета поради неоправдана осуда има лице спрема кое била изречена правосилна кривична санкција или кое е огласено за виновно а е ослободено од казна, а подоцна по по-

вод вонредниот правен лек новата постапка е правосилно запрена или со правосилна пресуда е ослободено од обвинението или обвинението е одбиено, освен во следните случаи:

1) ако до запирање на постапката или на пресудата со која се одбива обвинението е дојдено поради тоа што во новата постапка оштетениот како тужител односно приватен тужител се откажал од гонење или што оштетениот се откажал од предлогот, а до откажувањето е дојдено врз основа на спогодба со обвинетиот;

2) ако по повод барањето за повторување на постапката на штета на обвинетиот новата постапка е запрена врз основа на членот 133 од овој законик;

3) ако во новата постапка со пресуда е одбиено обвинението поради ненадлежност на судот, а овластениот тужител презел гонење пред надлежниот суд.

Осудениот нема право на надоместување штета ако со свсе лажно признание или на друг начин намерно ја предизвикал својата осуда, освен ако на тоа бил присилен.

Во случај на осуда за кривични дела во стек правото на надоместување штета може да се однесува и на одделни кривични дела во поглед на кои се исполнети условите за признавање на надоместокот.

Член 501

Правото на надоместување штета застарува за три години од денот на правосилноста на првостепената пресуда со која обвинетиот е ослободен од обвинението или со која обвинението е одбиено односно на правосилното првостепено решение со кое е запрена постапката, а ако по повод жалбата решавал повисок суд — од денот на приемот на одлуката на повисокиот суд.

Пред да ја поднесе тужбата за надоместување штета до судот оштетениот е должен со своето барање да се обрне до републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за правосудство, а ако е во прашање пресуда на воен суд — до Државниот секретаријат за народна одбрана, заради спогодба за постоењето на штета и за видот и височината на надоместокот.

Во случајот од членот 500 став 1 точка 3 од овој законик, за барањето може да се решава само ако овластениот тужител не презел гонење пред надлежниот суд во рок од три месеци од приемот на правосилната пресуда. Ако по истекот на овој рок овластениот тужител преземе гонење пред надлежниот суд, ќе се прекине постапката за надоместување штета до скончување на кривичната постапка.

Член 502

Ако барањето за надоместување штета не биде усвоено или за него органот на управата не донесе одлука во рок од три месеци од денот на поднесувањето на барањето, оштетениот може да подигне кај надлежниот суд тужба за надоместување на штетата. Ако е постигната спогодба само во поглед на дел на барањето, оштетениот може да подигне тужба во поглед на остатокот на барањето.

Тужбата за надоместување штета се поднесува против републиката односно автономната покраина на чија територија се наоѓа судот кој судел во првостепен, а ако е во прашање пресуда на воен суд — против федерацијата. За судење е надлежен окружниот суд што ја донел поранешната првостепена пресуда или на чие подрачје се наоѓа општинскиот суд односно воениот суд што ја донел таа пресуда.

Член 503

Наследниците на оштетеното лице по неговата смрт можат да ја продолжат постапката за надоместување штета односно да поведат постапка ако оштетеното лице умрело пред истекот на рокот на застареноста и од барањето не се откажало.

Наследниците го наследуваат само правото на осуденото лице на надоместување имотна штета. Ако оштетениот веќе ставил барање, наследниците можат да ја продолжат постапката само во границите на порано поставеното барање за надоместување на имотната штета.

Член 504

По барање на лице чиј углед е потешко повреден поради неоправдана осуда, а особено ако случајот бил прикажуван во јавни средства за информации, ќе се објави во весниците или во други јавни средства за информации соопштение за одлуката од која произлегува неоправданоста на поранешната осуда. По смртта на осуденото лице правото на поднесување на ова барање им припаѓа на неговиот брачен другар, на децата и на родителите.

Барањето од ставот 1 на овој член може да се поднесе и ако не е ставено барање за надоместување штета.

Независно од условите предвидени во членот 500 на овој законик, барањето од ставот 1 на овој член може да се поднесе и кога по повод вонреден правен лек е изменета правната квалификација на делото, ако поради правната квалификација во поранешната пресуда бил потешко повреден угледот на осуденото лице.

Врз барањето од ст. 1 и 3 на овој член согласно се применуваат одредбите за постапката по повод барањето за надоместување штета поради неоправдана осуда.

Член 505

Право на надоместување штета му припаѓа и на лице:

1) што било во притвор а не е дојдено до повеѓување на кривична постапка, или постапката е запрена со правосилно решение, или со правосилна пресуда е ослободено од обвинение или обвинението е одбиено;

2) што издржувало казна лишување од слобода, а по повод повторување на кривичната постапка или на барање за заштита на законитоста му е изречена казна лишување од слобода во покусо траење од казната што ја издржало, или е изречена кривична санкција која не се состои во лишување од слобода, или е огласено за виновно а е ослободено од казна;

3) што поради грешка или незаконита работа на органот неосновано е лишено од слобода или е задржано подолго во притвор или во казнено-поправна установа односно во воспитно-поправен дом.

На лицето што според членот 180 од овој законик е лишено од слобода без законска основа, му припаѓа правото на надоместување штета ако против него не е определен притвор виту времето за кое е лишено од слобода му е засметано во изречената казна за кривично дело или за прекршок.

Надоместување штета не му припаѓа на лице што со своите недозволености постапки предизвикало лишување од слобода. Во случаите од точката 1 на ставот 1 на овој член е исклучено правото на надоместување штета и ако постоеле околностите од членот 500 став 1 точ. 1 и 3 или ако постапката е запрена врз основа на членот 133 од овој законик.

Во постапката за надоместување штета во случаите од ставот 1 точ. 1 до 3 и од ставот 2 на овој член ќе се применуваат согласно одредбите на чл. 501 до 504 од овој законик.

Член 9

Чл. 506 и 507 се бришат.

Член 10

Овој закон ќе се примени и во предметите по кои на денот на влегувањето во сила на овој закон е во тек постапка за надоместување штета поради неоправдана осуда или поради неосновано лишување од слобода.

По исклучок од ставот 1 на овој член, предметите по кои е во тек постапка пред врховен суд ќе се окончат во постапката предвидена со досегашните прописи.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи членот 76 од Законот за воени-те судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65 и 54/67).

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

623.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

Се прогласува Законот за царинската служба, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 25 ноември 1970 година.

ПР бр. 953

28 ноември 1970 година

Белград

Претседател,
на Републиката,

Јесип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Царинската служба врши управни работи од надлежноста на федерацијата во областа на царините, како и други работи што ѝ се ставени во надлежност со сојузен закон.

Член 2

Царинската служба е единствена и самостојно ги врши работите од својата надлежност врз основа и во рамките на Уставот на СФРЈ и на сојузните закони.

Член 3

Со царинската служба раководи директорот на Сојузната управа за царини.

Член 4

Во поглед на организацијата и работата на царинската служба и на самоуправувањето на работните луѓе во царинската служба, важат општите прописи што се однесуваат на сојузните органи на управата, ако со овој закон не е определено поинаку.

Внатрешната организација на Сојузната управа за царини и на царинарниците се утврдува согласно со одредбите од овој закон и со општите начела за

внатрешната организација на сојузните органи на управата што ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 5

За вршење на работите од заеднички интерес за повеќе царинарници и за Сојузната управа за царини, можат да се основаат и заеднички служби.

Со актот за основање на заедничката служба се одлучува и за начинот на организацијата, на работата и на финансирањето на таа служба.

Член 6

Средствата за работа на царинската служба се утврдуваат согласно со Основниот закон за средствата за работа на органите на управата и со одредбите на овој закон.

Член 7

Царинската служба во својата работа се придржува кон начелото за рамноправност на јазиците на народите и народностите на Југославија и на нивните писма.

Член 8

Царинарниците и Сојузната управа за царини се должни на странката што е југословенски државјанин да ѝ обезбедат во постапката употреба на јазикот на народот односно народноста на Југославија на која ѝ припаѓа таа странка, и решенијата да ѝ ги издаваат на тој јазик.

Член 9

Органите на царинската служба соработуваат со органите на управата на републиките и на другите општествено-политички заедници по прашањата од заеднички интерес и ги известуваат за прашањата во врска со работата на царинската служба што се од интерес за граѓаните и за работните и други организации на териториите на тие општествено-политички заедници.

II. ДЕЛОКРУГ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 10

Во делокругот на царинската служба спаѓаат работите на: царинскиот надзор, царинењето на стоки, девизно-валутната контрола во меѓународниот патнички и пограничен промет со странство, спречувањето и откривањето на царински прекршоци и водењето на прекршочна постапка, како и спречувањето и откривањето на девизни прекршоци во меѓународниот патнички и пограничен промет.

Член 11

Работите на царинската служба ги вршат Сојузната управа за царини како сојузен орган на управата и царинарниците како нејзини подрачни органи.

1. Сојузна управа за царини

Член 12

Сојузната управа за царини, во рамките на делокругот на царинската служба, непосредно ги извршува сојузните закони и другите сојузни прописи, се грижи за нивното извршување, го обезбедува спроведувањето на политиката на Сојузната скупштина и учествува во подготвувањето на прописите од областа на царините.

Во извршувањето на задачите од ставот 1 на овој член Сојузната управа за царини ги врши особено следните работи:

1) ја организира работата на царинската служба на царинското подрачје на Југославија и се грижи за правилното функционирање на таа служба;

2) обезбедува еднообразна примена на царинските и другите прописи и врши контрола и надзор над работата на царинарниците;

3) учествува во подготвувањето на предлозите на царинската тарифа и на другите прописи од областа на царините и во врска со тоа ја следи и ја проучува примената на царинската тарифа и на другите царински прописи;

4) одлучува за отворање, спојување и укинување на царински испостави и ги определува нивните седишта;

5) одлучува за основање и спојување на царински лаборатории за хемиско-техничко испитување на стоки, за потребите на една или повеќе царинарници, како и за укинување на тие лаборатории;

6) решава по жалбите против решенијата на царинарниците донесени во управна постапка и во прекршочна постапка;

7) соработува со меѓународните царински организации и со царинските органи на другите земји по прашањата од областа на царините.

Член 13

Со работата на Сојузната управа за царини раководе директор, кого го именува и го разрешува од должност Сојузната скупштина.

Директорот ја претставува Сојузната управа за царини и е лично одговорен пред Сојузната скупштина и пред Сојузниот извршен совет за работата на Управата и за извршувањето на задачите од нејзината надлежност.

Член 14

Директорот на Сојузната управа за царини е должен да ги известува Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет за состојбата во царинската служба, за извршувањето на сојузните закони и на другите прописи од областа на царините и за работата на Сојузната управа за царини и на царинарниците.

Член 15

Директорот на Сојузната управа за царини донесува правилници, наредби и упатства за извршување на сојузните закони и на прописите на Сојузниот извршен совет, кога е овластен за тоа со закон односно со пропис на Сојузниот извршен совет.

Директорот на Сојузната управа за царини им издава задолжителни инструкции на царинарниците, заради обезбедување на еднообразна примена на царинските прописи и за успешно извршување на нивните работи.

Член 16

Во вршењето на општото раководење со царинската служба директорот на Сојузната управа за царини има право и должност да укинува поединечни акти на управници на царинарници донесени вон од управна постапка, ако се во спротивност со сојузен закон или со друг сојузен пропис.

Член 17

Директорот на Сојузната управа за царини донесува решенија за назначување на работниците на Сојузната управа за царини, на управниците на царинарниците и на помошниците-управници, и со решенија врши нивен распоред на работните места.

Директорот е највисок дисциплински старешина во Сојузната управа за царини.

Член 18

Во Сојузната управа за царини постои заменик-директор.

Заменикот-директор го заменува директорот во случај на негова отсутност или спреченост, со сите овластувања на директор, и го застапува директорот во работите што тој ќе му ги определи.

Заменикот-директор го именува и го разрешува од должност Сојузната скупштина.

Член 19

Во Сојузната управа за царини постојат помошници-директори, кои непосредно раководаат со секторот на работата што ќе им го определи директорот.

Помошниците-директори за својата работа одговараат пред директорот.

Помошниците-директори ги назначува и ги разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Член 20

Во Сојузната управа за царини можат да постојат: одделенија, отсеци, групи, бира, реферати, лаборатории, центар за стручно образование на царинските работници и други организациони единици.

Член 21

Во Сојузната управа за царини постои Комисија за царински прекршоци, која решава по жалбите на решенијата од комисиите за царински прекршоци во царинарниците.

Комисијата за царински прекршоци се состои од претседател и два члена кои имаат заменици.

Претседателот и членовите на Комисијата за царински прекршоци како и нивните заменици, во почетокот на секоја година ги именува директорот на Сојузната управа за царини од редот на работниците на Сојузната управа за царини.

Член 22

Внатрешната организација на Сојузната управа за царини се утврдува со правилникот на Сојузната управа за царини.

2. Царинарници

Член 23

Царинарниците ги основава, спојува и укинува Сојузниот извршен совет, по претходно прибавено мислење од извршните совети на републиките и автономните покраини.

Иницијатива за основавање, спојување или укинување на царинарници можат да даваат Сојузната управа за царини и други органи на општествено-политичките заедници, стопанските комори и други заинтересирани стопански организации.

Член 24

Царинарницата непосредно:

- 1) врши царински надзор;
- 2) врши царинење на стоки;
- 3) врши девизно-валутна контрола во меѓународниот патнички и пограничен премет со странство;
- 4) води во прв степен управна постапка и прекршочна постапка по царински прекршоци;
- 5) врши и други работи што ѝ се ставени во надлежност со сојузни прописи.

Член 25

Со работата на царинарницата раководе управник.

Управникот на царинарницата е одговорен за работата на царинарницата и за извршувањето на работите и задачите од нејзината надлежност.

Управникот за својата работа одговара пред директорот на Сојузната управа за царини и е должен да го известува за состојбата во царинарницата и за нејзината работа.

Член 26

Управникот на царинарницата го назначува директорот на Сојузната управа за царини на предлог од конкурсната комисија на Сојузната управа за царини, по претходно прибавено мислење од извршните совети на републиките и на автономните покраини и од советот на работната заедница на царинарницата.

Член 27

Управникот на царинарницата донесува решенија за назначување на работниците на царинарницата, освен за помошникот-управник, и со решенијата врши распоред на работниците на работните места.

Управникот е дисциплински старешина во царинарницата.

Во случај на отсутност или спреченост на управникот во оние царинарници во кои нема помошник, управникот го заменува работник кого тој ќе го определи во согласност со директорот на Сојузната управа за царини.

Член 28

Во царинарницата може да постои и помошник-управник на царинарницата, кого го назначува директорот на Сојузната управа за царини на предлог од конкурсната комисија на Сојузната управа за царини, по претходно прибавено мислење од советот на работната заедница на царинарницата и од управникот на царинарницата.

Помошникот-управник му помага во работата на управникот и ги врши работите што ќе му ги определи управникот.

Помошникот-управник го заменува управникот во случај на негова отсутност или спреченост.

Член 29

Управникот на царинарницата го разрешува од должност директорот на Сојузната управа за царини, по претходно прибавено мислење од извршните совети на републиките и на автономните покраини и од советот на работната заедница на царинарницата.

Помошникот-управник на царинарницата го разрешува од должност директорот на Сојузната управа за царини, по претходно прибавено мислење од советот на работната заедница и од управникот на царинарницата.

Член 30

Царинарницата може да има испостави.

Царинските испостави се отвораат во местата во кои тоа го бараат интересите на стопанството (на железничка станица, во лука, на пристаниште, на пошта, на аеродром и слично), и тие вршат определени работи од делокругот на царинарницата.

Царински испостави можат да се отвораат и во места вон од седиштето на царинарницата.

Член 31

Во царинарницата постои комисија за царински прекршоци, која се формира во почетокот на секоја година, а се состои од претседател и два члена, кои имаат заменици.

Претседателот и членовите на комисијата за царински прекршоци, како и нивните заменици, ги именува управникот на царинарницата од редот на работниците на царинарницата.

Комисијата од ставот 1 на овој член по царински прекршоци донесува решенија во прв степен.

Член 32

Внатрешната организација на царинарницата се утврдува со правилникот на царинарницата.

Член 33

На зградата во која се наоѓа царинарницата или нејзина организациона единица се поставува табла со називот на царинарницата или на нејзината

организациона единица напишана на јазиците и писмата на сите народи на Југославија.

Ако царинарницата или нејзината организациона единица се наоѓаат на територијата на општината во која се употребува и јазик на народност, називот на царинарницата или на нејзината организациона единица ќе се напише и на јазикот на таа народност.

Член 34

Административните работи и службената преписка царинарницата ги врши согласно со прописите на републиката за употреба на јазиците и писмата.

III. САМОУПРАВУВАЊЕ

Член 35

Работниците на царинската служба, по правило, сите свои самоуправни права ги остваруваат непосредно во работната заедница на која ѝ припаѓаат.

Во рамките на својата работна заедница работниците на царинската служба ги уредуваат своите внатрешни односи со самоуправни акти во согласност со законот и одлучуваат за сите прашања од непосреден интерес за работната заедница, а особено: одлучуваат за распределбата на средствата за работа; за распределбата на средствата наменети за лични доходи и за наградување според резултатите од работата; одлучуваат за внатрешната организација и систематизација, во согласност со општите принципи утврдени за целата служба; обезбедуваат услови за своето стручно усовршување; се грижат за подобрувањето на условите за работа, за одморот и за задоволувањето на другите заеднички потреби, и ги уредуваат другите меѓусебни односи.

Член 36

Работниците што работат во Сојузната управа за царини ја сочинуваат работната заедница на Сојузната управа за царини.

Член 37

Работниците што работат во царинарницата ја сочинуваат работната заедница на царинарницата.

Во царинарница која има помалку од 15 работници, работната заедница непосредно одлучува по сите прашања што се во делокругот на советот на работната заедница.

Управникот на царинарницата според својата положба е член на советот на работната заедница на царинарницата.

Член 38

Општите акти со кои се уредуваат внатрешните односи на работниците во царинарницата се донесуваат во согласност со управникот на царинарницата.

Кои општи акти од ставот 1 на овој член ќе ги донесува советот на работната заедница, определува работната заедница на царинарницата.

Член 39

За вршење на определени самоуправни работи што се од интерес и значење за царинската служба во целост, постои Совет на работните заедници на царинската служба.

Во поглед на изборот, организацијата и работата на Советот на работните заедници на царинската служба, ако со овој закон не е поинаку определено, ќе се применуваат прописите што се однесуваат на органите на самоуправувањето во сојузните органи на управата.

Член 40

Членовите на Советот на работните заедници на царинската служба ги избираат непосредно работниците во работните заедници на царинската служба на Сојузната управа за царини и на царинарниците.

Секоја работна заедница избира најмалку еден член на Советот на работните заедници на царинската служба.

Со одлука на Советот на работните заедници на царинската служба се определува бројот на членовите на Советот, што ги избираат работниците на работната заедница на Сојузната управа за царини и на царинарниците.

Член 41

Советот на работните заедници на царинската служба ги врши особено следните работи:

- 1) му дава мислење на директорот на Сојузната управа за царини за програмата за работа на царинската служба;
- 2) ги утврдува критериумите и средствата за работа на царинската служба глобално ги распределува на царинарниците и на Сојузната управа за царини;
- 3) го донесува финансискиот план и завршната сметка на царинската служба;
- 4) ја донесува претсметката на приходите и расходите и завршната сметка на посебната сметка на Сојузната управа за царини;
- 5) одлучува за прашањата по кои не е постигната согласност помеѓу советот на работната заедница на царинарницата и управникот на царинарницата;
- 6) ја пропишува стручната подготовка потребна за вршење на одделни работи, како и начинот на стручното образование на царинските работници, во согласност со општите прописи;
- 7) ги утврдува принципите за внатрешната организација и систематизација на работните места, и дава согласност на актите за внатрешната организација и систематизација на Сојузната управа за царини и на царинарниците;
- 8) ги основа заедничките служби за вршење на работи од заеднички интерес за повеќе царинарници и за Сојузната управа за царини.

Работите од точ. 2 до 7 на ставот 1 од овој член Советот на работните заедници на царинската служба ги врши заедно со директорот на Сојузната управа за царини.

Актот за основање на заедничките служби од точката 8 на ставот 1 од овој член го донесуваат Советот на работните заедници на царинската служба и директорот на Сојузната управа за царини, по претходно прибавено мислење од заинтересираните царинарници.

Ако при донесувањето на актот од ставот 1 на овој член не се постигне согласност помеѓу директорот на Сојузната управа за царини и Советот на работните заедници на царинската служба, конечна одлука за тоа донесува Сојузниот извршен совет.

Член 42

Одлуките на Советот на работните заедници на царинската служба и на директорот на Сојузната управа за царини се задолжителни за сите работни заедници на царинската служба.

Член 43

Ако при донесувањето на општите акти од членот 38 на овој закон не се постигне согласност помеѓу управникот на царинарницата и советот на работната заедница на царинарницата, конечна одлука за спорното прашање донесуваат Советот на работните заедници на царинската служба и директорот на Сојузната управа за царини.

Ако при донесувањето на поединечните акти што ги донесува управникот на царинарницата со советот на работната заедница, не се постигне согласност помеѓу советот на работната заедница и управникот, ќе се изврши решението што го донел управникот. Во ваков случај советот на работната заедница може да бара да се известат за тоа директорот на Сојузната управа за царини и Советот на работните заедници на царинската служба.

Член 44

Со правилникот на Сојузната управа за царини односно на царинарницата може да се предвиди определени права од областа на самоуправувањето да им се доверат на работните единици на Сојузната управа за царини односно на царинарницата.

Во работните единици врз кои ќе се пренесат определени права од областа на самоуправувањето можат да се формираат совети на работните единици.

Со правилникот од ставот 1 на овој член се утврдуваат и односите помеѓу работната заедница на Сојузната управа за царини односно на царинарницата и работната заедница на работната единица, како и односите помеѓу советите.

Член 45

Општите самоуправни акти со кои се уредуваат внатрешните односи во царинската служба, а кои ги донесуваат директорот на Сојузната управа за царини и Советот на работните заедници на царинската служба, се донесуваат на сите јазици и писма на народите на Југославија.

За самоуправните акти на работните заедници на царинарниците, во поглед на јазиците и писмата на кои се донесуваат, се применуваат прописите на републиката за употребата на јазиците и писмата на подрачјето на односната царинарница.

IV. РАБОТНИ ОДНОСИ

Член 46

Работните односи на работниците на царинската служба се уредуваат според одредбите на Основниот закон за работните односи и Законот за сојузната управа, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 47

Работниците на царинската служба мораат да имаат како минимална стручна подготовка, и тоа:

- 1) работниците што работат на работи на контрола во меѓународниот патнички промет — средна стручна подготовка;
- 2) работниците што работат на работи на царинството на стоки, на прекршочна постапка и на други стручни царински работи — виша стручна подготовка.

Со правилникот на Сојузната управа за царини односно на царинарницата се утврдува потребната стручна подготовка за секое одделно работно место.

Член 48

Директорот на Сојузната управа за царини може работникот на царинската служба да го премести од една царинарница во друга, односно од царинарницата — во Сојузната управа за царини, и обратно, ако тоа го бараат интересите на службата.

Работникот на царинската служба може да бара преместување од една царинарница во друга, односно од царинарницата — во Сојузната управа за царини, и обратно.

Преместувањето од ст. 1 и 2 на овој член директорот на Сојузната управа за царини го врши по претходно прибавено мислење од старешините и од советот на работната заедница на органот од кој оди работникот и во кој доаѓа.

Преместениот работник од ставот 1 на овој член може да биде распореден само на работно место што му одговара на неговата стручна подготовка.

Против решението за преместувањето од ставот 1 на овој член работникот има право на приговор до советот на работната заедница.

Член 49

На работникот преместен според членот 48 став 1 од овој закон, му припаѓа надоместок на патните и селибените трошоци.

Член 50

На работникот преместен според членот 48 став 1 од овој закон што издржува семејство му припаѓа за одвоен живот месечен надоместок од денот на стапувањето на новото работно место — додека не му се обезбеди стан.

Член 51

На работникот преместен според членот 48 став 1 од овој закон Сојузната управа за царини е должна да му обезбеди стан во рок од една година од денот на стапувањето на новото работно место. Ако на таквиот работник во наведениот рок не му биде обезбеден стан или за тоа со работникот не се постигне спогодба, Сојузната управа за царини е должна на работникот, на негово барање, да го врати на работа во онаа царинарница односно во Сојузната управа за царини, од која е преместен.

Член 52

Работникот што прима надоместок за одвоен живот има право на платено отсуство секој трет месец во траење од 7 дена заради посета на потесното семејство.

Работникот од ставот 1 на овој член има право на трошоци за превоз до местото во кое живее неговото потесно семејство, и назад.

Како потесно семејство, во смисла на овој закон, се сметаат брачниот другар и децата (брачни, вонбрачни, посвоени и на издржување).

Член 53

Работникот што е преместен е должен да се јави на работа во рокот определен во решението за преместувањето. Овој рок не може да биде покус од 10 дена од денот на разрешувањето од должноста.

Ако работникот не се јави на работа во рокот од ставот 1 на овој член а не го оправда своето задоцнување, му престанува работниот однос од денот кога требало да се јави на должноста. Одлука за тоа донесуваат Советот на работните заедници на царинската служба и директорот на Сојузната управа за царини.

Член 54

Ако интересите на службата налагаат, директорот на Сојузната управа за царини, по претходно прибавено мислење од управникот на царинарницата, може да го упати работникот привремено на работа од една царинарница во друга односно во Сојузната управа за царини, и обратно, и тоа најдолго во траење од 6 месеци. Во тој случај на работникот му припаѓаат дневници најдолго за еден месец, а за преостанатото време му припаѓа надоместок за одвоен живот.

Како интереси на службата, во смисла на ставот 1 од овој член, се сметаат особено случаите кога работите во некоја царинарница односно во Сојузната управа за царини не можат навремено и успешно да се извршуваат со постојните работници.

Член 55

Управникот на царинарницата може по потреба на службата да врши разместување на работниците од една организациона единица на царинарницата во друга, без оглед дали тие се во седиштето или вон од седиштето на царинарницата.

Работникот кој со разместувањето од ставот 1 на овој член го менува живеалиштето е издначен, во поглед на своите права, со работникот преместен според членот 48 од овој закон.

Член 56

Работникот на царинската служба на кој ќе му престане работата затоа што го остварил правото на пензија, има право на надоместок на трошоците за селидба (трошоци за превоз на стварите и лицата) од местото на кое бил на работа односно од живеалиштето на семејството до местото во кое сака да се настани.

Право на надоместок на трошоците од ставот 1 на овој член има и потесното семејство на умрен работник.

Правото на надоместок на трошоците од ставот 1 на овој член може да се оствари во рок од една година од денот на престанокот на работата односно од денот на смртта на работникот.

Член 57

Одлука за висината на надоместокот од чл. 49, 50, 52, 54, 55 и 56 на овој закон донесуваат директорот на Сојузната управа за царини и Советот на работните заедници на царинската служба.

Надоместоците од ставот 1 на овој член паѓаат врз товар на средствата на заедничките трошоци на органите на царинската служба.

Член 58

Работното време во царинската служба се определува според прописите на Сојузниот извршен совет.

Во царинарниците во кои на одделни работни места се работи во смени, распоредот на работното време на смените се определува со правилникот на царинарницата, во рамките на четириесетдвочасовна работа во неделата.

Член 59

Ако работникот поради службени работи не може да го користи одморот за време на државни празници, работната заедница е должна да му обезбеди соодветен одмор во текот на истата или наредната недела.

Член 60

Работниците што во царинарницата работат на работите на преглед на стоки, на царинскиот надзор и на контролата на патничкиот промет со странство, имаат право на службена облека и се должни да ја носат за време на вршењето на тие работи.

Работниците што работат на работите на преглед во превозни и преносни средства (освен во патничкиот промет со странство) во царински магазини, во царински складови, во царински складишта, во царински сместувалишта и во царински лаборатории, возачите на моторни возила, работниците во котларници за затоплување на работни простории и чистачките, имаат право на работна облека.

Прописите за кројот, за бојата, за ознаките, за времето на траењето и за начинот на користењето на облеката од ставот 1 на овој член ги донесува директорот на Сојузната управа за царини, а прописите за видот и траењето на облеката од ставот 2 на овој член ги донесуваат директорот на Сојузната управа за царини и Советот на работните заедници на царинската служба.

Член 61

На работниците што работат на работите на контрола на патничкиот промет со странство, на работите на царинење и царински надзор на работите на прекршочна постапка, како и на контролно-ревизионите работи, им се издава службена легитимација.

Прописите за содржината и формата на службената легитимација, како и за евиденцијата на издадените службени легитимации, ги донесува директорот на Сојузната управа за царини.

Член 62

Работниците на царинската служба, кога вршат служба на средствата на јавниот сообраќај, имаат право на бесплатен превоз со тие средства и на осигурувањето што го имаат патниците што го плагаат превозот со тие средства.

Член 63

По барање на работникот на царинската служба кој при вршење на царински надзор (преглед на стоки и на превозни и преносни средства, личен прет-

рес, спроведување на сторител на прекршок во царинарница и сл.) ќе сретне отпор со кој се спречува во извршувањето на службената должност, овластеното службено лице на органот на внатрешните работи му укажува потребна помош на работникот на царинската служба.

Член 64

Работниците на царинската служба одговараат дисциплински ако доверените работи и задачи не ги вршат совесно и уредно, ако не се придржуваат кон законите и другите прописи или кон правилата за обнесувањето за време на работата или во врска со работата (повреда на работната дисциплина).

Член 65

Повредите на работната дисциплина можат да бидат полесни или потешки.

Како потешка повреда на работната дисциплина се смета особено:

- 1) злоупотреба на положбата или пречекорување на службеното овластување;
- 2) повреда на должноста за чување на службена тајна;
- 3) несовесно вршење на службената должност;
- 4) непристојно обнесување во службата или во од службата, кое очигледно му нанесува штета на угледот на службата;
- 5) неоправдано изостанување од работа подолго од три дена;
- 6) одбивање извршување на службена задача;
- 7) неуредно вршење на должноста кое очигледно им нанесува штета на граѓаните, на работните и други организации и на заедницата;
- 8) носење или непрописно носење на службената облека;
- 9) извршување на некое друго дејствие што според Кривичниот законик се смета за кривично дело против службената должност;
- 10) повторување полесни повреди на работната дисциплина.

Со правилникот на Сојузната управа за царини односно на царинарницата можат да се утврдат и други случаи на потешка повреда на работната дисциплина.

Член 66

Кои повреди ќе се сметаат за полесни повреди на работната дисциплина се утврдува со правилникот.

Казна за полесни повреди на работната дисциплина во царинската служба изрекува:

- 1) за работниците на Сојузната управа за царини, за управниците на царинарниците и за нивните помошници — директорот на Сојузната управа за царини;
- 2) за работниците на царинарница — управникот на царинарницата.

Член 67

Казни за потешки повреди на работната дисциплина изрекуваат првостепените дисциплински судови при царинарниците односно при Сојузната управа за царини, освен исклучувањето од работната заедница, кое го изрекува советот на работната заедница.

Дисциплинските судови при царинарниците изрекуваат дисциплински казни за работниците на царинарниците.

Дисциплинскиот суд при Сојузната управа за царини изрекува дисциплински казни за работниците на Сојузната управа за царини, за управниците на царинарниците и за нивните помошници.

Член 68

По жалбите против првостепените одлуки на Дисциплинскиот суд при Сојузната управа за царини и на дисциплинските судови при царинарниците решава повисокиот дисциплински суд на сојузните органи.

Член 69

Против решението на управникот на царинарница за казна за полесна повреда на работната дисциплина може да се изјави жалба до дисциплинскиот суд при царинарницата.

Против решението на директорот на Сојузната управа за царини за казна за полесна повреда на работната дисциплина може да се изјави жалба до Дисциплинскиот суд при Сојузната управа за царини.

Член 70

Директорот на Сојузната управа за царини и Советот на работните заедници на царинската служба го утврдуваат бројот на дисциплинските судови, како и за кои царинарници се формира заеднички дисциплински суд.

Претседателот и членовите на дисциплинските судови и нивните заменици ги именуваат директорот на Сојузната управа за царини и Советот на работните заедници на царинската служба, на предлог од царинарницата односно од Сојузната управа за царини.

Еден член на дисциплинскиот суд мора да биде од работната заедница на која ѝ припаѓа работникот против кого се води дисциплинската постапка.

Член 71

Во поглед на дисциплинската одговорност, на дисциплинската постапка, на отстранувањето, на работникот од должноста и на казните, согласно ќе се применуваат соодветните одредби од прописите за работните односи и од прописите за сојузната управа, ако со овој закон не е определено поинаку.

V. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

Член 72

Средствата за работа на царинската служба се утврдуваат според програмата за работа, која ги опфаќа задачите на царинската служба врз основа на пропишаниот делокруг.

Утврдувањето на висината на средствата за работа на царинската служба се врши според фактичните трошоци што ги има службата во извршувањето на задачите, според сложеноста и обемот на тие задачи, според структурата на кадрите потребни за извршувањето на задачите и според посебните услови за работа и специфичностите на царинската служба што предизвикуваат зголемени трошоци, како што се: распространетоста на службата на целата територија на Југославија со различни услови за живот и работа, работата на отворен простор, оддалеченоста од населени места, отежнатите услови за снабдување и друго.

Член 73

Распоредот на средствата за вршење на редовната дејност на царинската служба на Сојузната управа за царини и на царинарниците го вршат директорот на Сојузната управа за царини и Советот на работните заедници на царинската служба, според програмата за работа и начелата од членот 72 на овој закон.

Пред распоредот на средствата од ставот 1 на овој член се одвојува дел од средствата за намиривање на заедничките трошоци на службата и за потребите на заедничката тековна резерва на службата.

Сојузната управа за царини и царинарниците со своите финансиски планови ги распоредуваат средствата од ставот 1 на овој член на одделни намени.

Член 74

Директорот на Сојузната управа за царини е наредбадавец за извршување на финансискиот план на Сојузната управа за царини, на средствата на

заедничките трошоци на службата и на заедничката тековна резерва.

Управникот на царинарницата е наредбодавец за извршување на **финансискиот план** на царинарницата.

Член 75

За финансирање на определените потреби за унапредување на царинската служба, утврдени со овој закон, на посебна сметка на Сојузната управа за царини се издвојуваат 15% од износите наплатени на име **посебна давачка** за царинско евидентирање.

Издвојувањето на средствата на посебната сметка се врши при уплатувањето на наплатените износи на име **посебна давачка** за царинско евидентирање.

Член 76

Средствата што ќе ги оствари царинарницата на име надоместок на трошоци направени по повод царинење или вршење царински надзор вон од местото определено за царинење односно за вршење царински надзор, како и средствата остварени на име надоместок за услугите што царинската-хемиска лабораторија им ги врши на други лица, се издвојуваат на посебната сметка на Сојузната управа за царини.

Член 77

Средствата на посебната сметка на Сојузната управа за царини остварени според членот 75 од овој закон служат за набавка на технички средства потребни за вршење царинска контролна служба (патролни чамци, моторни и други превозни средства, лабораториска опрема, средства за одржување врски, сметачки и пишувачки машини, средства за механиграфска обработка на податоци и други предмети на современа опрема на царинската служба); за изградба и реконструкција на царинските деловни објекти и станбени згради, магацински и други простории и простори за паркирање; за унапредување на организацијата на работата, како и за стручно усовршување на царинските работници.

Средствата на посебната сметка на Сојузната управа за царини остварени според членот 76 од овој закон царинарницата ги користи за намирување на трошоците направени по повод царинење и вршење царински надзор односно за намирување на трошоците за услугите што царинските хемиски лаборатории им ги вршат на други лица.

Како трошоци од ставот 2 на овој член се подразбираат трошоците за превоз, дневниците, надоместокот за продолжена работа и трошоците на царинската хемиска лабораторија.

Член 78

Средствата на посебната сметка на Сојузната управа за царини се користат според претсметката, што ја донесуваат директорот на Сојузната управа за царини и Советот на работните заедници на царинската служба. Оваа претсметка ја одобрува Сојузната скупштина по претходно прибавено мислење од Сојузниот извршен совет.

Наредбодавец за извршување на претсметката од ставот 1 на овој член е директорот на Сојузната управа за царини.

Сметководствениите и административните работи во врска со средствата на посебната сметка според овој закон ги врши и евиденцијата за тие средства ја води Сојузната управа за царини.

Член 79

Завршната сметка за извршувањето на претсметката од членот 78 на овој закон ја донесуваат директорот на Сојузната управа за царини и Советот на работните заедници на царинската служба, а ја одобрува Сојузната скупштина по претходно прибавено мислење од Сојузниот извршен совет.

Непотрошените средства на посебната сметка, на крајот на годината се пренесуваат во наредната година.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 80

Сојузната управа за царини и царинарниците се должни својата организација и работа да ја сообразат кон **одредбите од овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.**

Член 81

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од чл. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 169а, 169б, 169в, 169д, 169е и 169е на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/69 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, 15/67 и 30/68).

Член 82

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

624.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА РАЗВОЈОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измена на Законот за подготовките за донесување на општествениот план на развојот на Југославија за периодот од 1971 до 1975 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 ноември 1970 година.

ПР бр. 950

28 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА РАЗВОЈОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за подготовките за донесување на општествениот план на развојот на Југославија за периодот од 1971 до 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69) членот 6 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет ќе ѝ го достави на Сојузната скупштина нацртот на општествениот план на развојот на Југославија за периодот до 1975 година — до 30 април 1971 година.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

625.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА

Се прогласува Законот за измена на Законот за меница, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 25 ноември 1970 година.

ПР бр. 951
28 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА

Член 1

Во Законот за меница („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65) во членот 101 зборовите: „одредбите на Законот за застареноста на побарувањата“ се заменуваат со зборовите: „прописите на граѓанското или трговското законодавство“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

626.

Врз основа на членот 175 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 17 ноември 1970 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ
НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ЗАВОДОТ ЗА ШКОЛСКА
ОПРЕМА ВО ЗАГРЕБ ВРЗ ГРАД ЗАГРЕБ

1. Правата и обврските на основач спрема Заводот за школска опрема, со седиште во Загреб, основан со Решението за оснивање Завод за школска опрема („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/52), се пренесуваат спогодбено од федерацијата врз град Загреб.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 290
28 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател
на Просветно-културниот
собор,

Претседател
на Соборот
на народите,

д-р Августин Лах, с. р. Мика Шпиљак, с. р.

627.

Врз основа на членот 32 став 4 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ
И НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕХРАН-
БЕНИ ПРОДУКТИ ВО ТЕКОТ НА НИВНОТО ПРО-
ИЗВОДСТВО И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИ-
ДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПИТУВАЊА

Член 1

Во Правилникот за условите и начинот на испитување на прехранбени продукти во текот на нивното производство и за начинот на водење евиденција за извршените испитувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/68 и 4/69) членот 4 се менува и гласи:

„Микробиолошки прегледи на сировини и на готови производи во работните организации што вршат испитување на прехранбени продукти преку сопствена служба можат да вршат:

- 1) лекари специјалисти по бактериологија;
- 2) биолози специјалисти по бактериологија;
- 3) ветеринари специјалисти по микробиологија и ветеринарни специјалисти за хигиена на прехранбени продукти од животинско потекло.

Микробиолошки прегледи на сировини и на готови производи во одделни работни организации можат да вршат и лекари, ветеринари, дипломирани агрономи, дипломирани биолози, дипломирани фармацевти од санитарен смер, инженери на прехранбено-санитарна хемија, дипломирани технолози од прехранбен смер и дипломирани биотехнолози — ако заради оспособување за вршење прегледи на определени видови прехранбени продукти поминале најмалку една година на работа во бактериолошка лабораторија на некоја од установите кои, во смисла на членот 40 став 4 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти, се определени за вршење суперанализи на прехранбени продукти или до денот на влегувањето во сила на овој правилник најмалку три години вршеле бактериолошки прегледи на определени видови продукти во лабораториите на тие организации.

Хемиски прегледи на сировини и на прехранбени продукти можат да вршат дипломирани хемичари од санитарен, прехранбен и аналитички смер, дипломирани технолози од аналитички и прехранбен смер, дипломирани биотехнолози, дипломирани фармацевти од санитарен смер, како и други лица со висока стручна подготовка кои се оспособени за вршење хемиски прегледи на прехранбени продукти под условите од ставот 2 на овој член.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2027
26 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Сојузниот совет за
здравство и социјална
политика,
д-р Никола Георгиевски, с. р.

628.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД
ЗА КЛИНЕСТИ РЕМЕНИ

Во југословенскиот стандард Бескрајни клинесте ремени за индустриска примена. Профили и сметковни должини на ремените — JUS GE2.053, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за клинесте ремени и ременици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/64), во заглавјето зборот: „обавезном“ се брише. Точ. 1.2 и 1.5 се бришат. Досегашните точ. 1.3 и 1.4 стануваат точ. 1.2 и 1.3.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 14-6198/1
24 ноември 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

ОДЛ. КУЗАЌА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и уменост во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците што ги раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ

интенданскиот мајор: Гатариќ Пере Миле;
пешадиските мајори: Грковиќ Богољуба Добривоје и Рашета Душана Андрија;
санитетскиот мајор: Јелиќ Танасија Бранислав;
инженерските мајори: Костевски Велка Борко и Михаиловски Гоша Иван;
артилерискиот мајор: Костиќ Александра Голуб;
санитетските капетани I класа: Антиќ Радивоја Часлав и Нејашмиќ Јосипа Томислав;

интендантските капетани I класа: Божаниќ Жарка Живица, Ђурчиќ Војина Душан, Палигориќ Лазара Милорад, Томиќ Вује Петар;
капетанот I класа на АВХ одбрана: Чкаутовиќ Богољуба Јанићије;
пешадиските капетани I класа: Дамјановиќ Дамјана Саво, Ичевиќ Илије Новак, Менковиќ Влајка Душан;
техничките капетани I класа: Диниќ Станислава Мирослав и Миљковиќ Јеленка Петар;
капетанот I класа на оклопни единици: Ѓрбиќ Василија Божидар;
капетаните I класа на градежна служба: Ковачевиќ Петка Светомир и Зека Џемаила Назми;
капетанот I класа за врска: Мартиновиќ Илије Љубо,
артилериските капетани I класа: Милиниќ Симе Бранко, Вучиниќ Миле Драган, Вулиќ Јевте Basis;
интендантските капетани: Бујиќ Дамњана Илија, Младеновиќ Горче Јовица, Павловиќ Светислава Чеислав, Вукмир Мирка Милан;
капетаните на финансиска служба: Цеков Најдана Иван и Филиповиќ Ненада Милан;
артилерискиот капетан: Чубриќ Алексе Јован;
капетанот на АВХ одбрана: Џуниќ Николе Славољуб;
пешадиските капетани: Икиќ Илије Чедомир, Марковиќ Благоја Радосав, Стаменковиќ Станоја Сретен, Вукановиќ Стојана Десимир;
техничките капетани: Костадинов Бориса Славче и Станковиќ Пејче Здравко;
санитетскиот капетан: Марковиќ Саве Милан;
капетанот на правна служба: Ристиќ Боровоја Душан;
капетаните за врска: Симовиќ Томаша Никола и Урошевиќ Светомира Томислав;
капетанот на градежна служба: Станковиќ Саве Василије;
капетанот на оклопни единици: Стојилков Страхила Методије;
капетанот на административна служба: Враниќ Јуре Никола;
поручниците на оклопни единици: Адамовиќ Стевана Михајло и Милуновиќ Мирољуба Зоран;
поручниците за врска: Аџиќ Драгојла Добривоје и Мијановиќ Тодора Бранко;
техничките поручници: Алфировиќ Гојка Ратко, Блажановиќ Јелесија Јово, Милутиновиќ Миодрага Бранко, Војновиќ Бранка Петар, Живановиќ Радослава Милутија;
поручниците на финансиска служба: Барач Косте Милан и Матовиќ Милентија Драгољуб;
пешадиските поручници: Јашари Хамдије Зулфи и Ристовски Сандево Ефтим;
поручникот за врска: Мијановиќ Тодора Бранко;
санитетскиот поручник: Милојевиќ Живана Драгиша;
поручникот на административна служба: Себиќ Василија Димитрије;
артилерискиот поручник: Станисављевиќ Јаничија Радосав;
поручникот на сообраќајна служба: Вуковиќ Живка Момир;
потпоручниците на сообраќајна служба: Дудиќ Васе Радослав, Тајиќ Јоце Милан, Лучина Павла Никола,
пешадискиот потпоручник: Ђурин Војислава Иван;
потпоручниците на оклопни единици: Гавриќ Недељка Будимир и Милиќ Дане Владо;
артилерискиот потпоручник: Петровиќ Станоја Видоје;
инженерскиот потпоручник: Вукобратовиќ Драгиша Никола;
Интенданските заставници: Абдулахи Зумбера Салих, Анѓелковиќ Илије Ранѓел, Бишевац Благоја Светозар, Бубања Максима Радосав, Цветковиќ Милана Часлав, Јовановиќ Михајла Миливоје, Јовано-

вић Миливоја Станко. Кушевски Трајчев Ванчо, Кузмановић Петра Душан, Павловић Глише Драгослав, Павловић Младена Милан, Ристовић Милутина Владимир, Стаменковић Стојана Светислав, Стефановић Јовице Драгомир, Стевић Филимона Стајко, Танчић Драгутина Тодор;

техничките заставници: Алексик Николе Момчило, Бојевић Пауна Слободан, Цухавац Гвоздена Љубисав, Ђирић Светозара Градимир, Ђелић Ђорѓа Мирослав, Ђенеш Јосипа Имре, Јанојлић Стевана Драгослав, Јошевиќ Данета Петар, Јовановић Драгољуба Миодраг, Костић Ранђела Милан, Костић Алексе Светозар, Љукић Станислава Драгиша, Мањојловић Станка Станимир, Оприцовић Петка Цветко, Панчевски Петра Душан, Радушки Светислава Живорад, Ранђеловић Христе Василије, Симоновић Милана Младен, Станковић Ристе Благоје, Станојловић Милојка Бранислав, Шабановић Бајрама Бајрам, Тасевски Колев Анђел;

санитетските заставници: Андоновски Угрин Драги, Даниловић Милорада Драгослав, Гарић Обрада Станимир, Николовски Ангелов Александар, Савевски Богдана Јован;

заставниците на административна служба: Богдановиќ Аксентија Гуро, Цветковић Косте Живојин, Ђирић Давида Добросав, Ђорђевић Станислава Продан, Филиповић Петра Тодор, Георгијевиќ Најдос Трајче, Капетановић Ивана Момчило, Коцевски Алексе Атанас, Костић Милутина Мирослав, Лазаревић Панте Гајо, Марковић Душана Драгољуб, Миленковић Јордана Чедомир, Миоциновић Симе Јово, Ракић Јосифа Радослав, Ранђеловић Александар Витомир, Сеферовић Мује Асим, Стефановић Милана Драган, Стевовић Јеврема Миодраг, Сретеновић Животе Љубинко, Стојадиновић Живојина Милан, Стојиљковић Богомира Радослав, Тадић Борице Милорад, Трајковски Косте Ристо, Видановић Михаила Богдан, Живковић Илије Момир;

заставниците на финансиска служба: Богдановић Аранђела Грујица, Томић Милана Живојин, Тричковић Богдана Петар;

заставниците на оклопни единици: Ђопић Стевана Јово и Матковић Луке Спасо;

заставниците за врска: Ђокић Милана Спиридон, Илић Милорада Златан, Јанкуловски Веле Петар, Коларевић Радивоја Предраг, Милошевић Велимира Александар, Миздраг Тодора Ђуро, Стаменковић Младена Ђорђе, Стевановић Милена Будимир, Шилековић Николе Лука, Живадиновић Радосава Бранко;

пешадиските заставници: Ђорђевић Михаила Светолик, Ивановић Благоја Милорад, Милојковић Ранђела Радомир, Ранђеловић Душана Василије, Шкртић Виде Петар;

артилериските заставници: Гуричиќ Вождара Тихомир, Јацковић Милана Витомир, Јовановић Живојина Драгиша, Јовановић Радиона Првослав, Мемет Ферата Салил, Савић Еукашина Младен, Соколовић Станимира Виден, Стојковић Благоја Драгољуб, Томовски Танета Киро;

заставниците на сообраќајна служба: Костић Душана Миланка и Петровић Гојка Видоје;

инженериските заставници: Недовић Обрада Милисав, Пркоповић Стојадина Милорад, Радовић Пантелије Миливоје, Стевановић Десимира Љубомир, Видојевић Стојана Радојица;

техничките постари водници I класа: Балтић Младена Светолик, Ђекић Вождара Александар, Стевановић Рисима Живорад;

инженерискиот постар водник I класа: Бановић Звонимира Илија;

постарите водници I класа за врска: Букарица Андрије Петар и Пантић Добросава Петар;

артилериските постари водници I класа: Димитријевић Владимира Драгутин, Јанекар Отилије Феликс, Јовичић Витомира Богосав;

пешадиските постари водници I класа: Ђукић Властимира Радое, Матић Петка Миливоје, Микановић Адама Ђуро, Митровски Видана Бошко, Младеновић Цветана Борислав;

постарите водници I класа на административна служба: Миленковић Глигорија Радосав и Миленковић Миливоја Миодраг;

интенданскиот постар водник I класа: Стефановић Димитрија Светислав;

интендантскиот постар водник: Јевремовић Милана Томислав;

артилерискиот постар водник: Палмета Бошка Иван;

техничките постари водници: Раденков Петра Раденко и Томичевић Драгомира Војимир;

пешадиските постари водници: Радовић Обрада Добросав и Станковић Јосипа Никола;

постариот водник на административна служба: Војиновић Милисав Јово;

воениот службеник III класа на музичка служба: Златановић Василија Ратко;

воениот службеник IV класа на финансиска служба: Јонић Петра Иван;

воените службеници IV класа на административна служба: Нађ-Мелкути Винце Ференц и Стевановић Стојмена Урош;

санитетскиот воен службеник V класа: Тахири-Дервишевић Ајдина Ариф,

воениот службеник VIII класа на административна служба: Пауновић Јоце Милисав;

воениот службеник VI класа на административна служба: Милић Влајка Живојин;

воениот службеник VIII класа на музичка служба: Стефанчић Алојза Алојз;

воениот службеник IX класа на административна служба: Ристић Љубомира Светислав;

Бр. 222

22 декември 1969 година

Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

622. Закон за измени и дополненија на Законикот за кривичната постапка — — —	1289
623. Закон за царинската служба — — —	1291
624. Закон за измена на Законот за подготовките за донесување на општествениот план на развојот на Југославија за периодот од 1971 до 1975 година — — —	1297
625. Закон за измена на Законот за меница	1298
626. Одлука за пренесување на правата и обврските на основач спрема Заводот за школска опрема во Загреб врз град Загреб — — — — —	1298
627. Правилник за измена на Правилникот за условите и начинот на испитување на прехранбени продукти во текот на нивното производство и за начинот на водење евиденција за извршените испитувања	1298
628. Решение за измена на југословенскиот стандард за клинесте ремени — — —	1299

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.

— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17